

До
Триглав Осигурување АД Скопје
бул. 3-та Македонска Бригада бр. 36
1000 Скопје

ПРИГОВОР

1. Податоци за подносителот

Име и презиме		Датум на раѓање	
Адреса		телефон	
Е-маил			

2. Податоци за штетен настан (податоците се пополнуваат само доколку приговорот се однесува на штета/осигурен случај)

Датум на штетен настан/ осигурен случај	
Број на оштетно барање/а	

3. Причини поради кои се поднесува приговорот

Врз основа на член 225-а од Законот за супервизија на осигурување, го поднесувам овој приговор против Одлуката со која моето барање е делумно прифатено/одбиено, а кое се води под број , од причини што не сум задоволен со истата.

4. Образложение (наведување на факти и наводи)

Сметам дека донесената одлука е неоснована од следните причини:

Напомена: Задолжително е уредно да се пополнат бараните податоци кои се неопходни да се идентификува предметот за кој се поднесува приговорот).

Подносител:

Име и Презиме/ Потпис: